

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Монделез Недерланд Сервисес Б.В. (Mondelēz Nederland Services B.V.), со регистрирано седиште на Вилхелминаканаал Зуид 110, 4903РА Оостерхоу, Холандија, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 14.07.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која Монделез Недерланд Сервисес Б.В. (Mondelēz Nederland Services B.V.), со регистрирано седиште на Вилхелминаканаал Зуид 110, 4903РА Оостерхоу, Холандија, стекнува самостојна контрола врз Чипита Индустириал енд Комршал Компани С.А. (Chipita Industrial and Commercial Company S.A.), со регистрирано седиште на 12 км Натионал Роад, Атина-Ламија, Метаморфозис/Атики, 14452, Република Грција, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 30.06.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Монделез Недерланд Сервисес Б.В. (Mondelēz Nederland Services B.V.), со регистрирано седиште на Вилхелминаканаал Зуид 110, 4903РА Оостерхоу, Холандија, со која Монделез Недерланд Сервисес Б.В. (Mondelēz Nederland Services

B.V) Холандија, стекнува самостојна контрола врз Чипита Индустириал енд Комршал Компани С.А. (Chipita Industrial and Commercial Company S.A.), со регистрирано седиште на 12 км Национал Род, Атина-Ламија, Метаморфозис/Атики, 14452, Република Грција.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

Монделез Неделанд Сервисес Б.В. е под крајна контрола од Монделез Интернационал, Инк. (Mondelēz International, Inc.), со седиште на 905 Вест Фултон Маркет Суит 200, Чикаго ИЛ 60607 (заедно со неговите поврзани друштва и директни или индиректни зависни друштва под контрола: „Монделез“ или „Монделез Груп“) кој е крајното владејачко (матично) друштво на Монделез Груп. Монделез е една од најголемите светски компании за закуски. Неговите брендови опфаќаат пет области: (i) бисквити (*biscuits*); (ii) чоколадо (*chocolate*); (iii) гума за цваќање и бонбони (*gum and candy*); (iv) сирење и намирници (*cheese and grocery*); и (v) пијалаци во прав (*powdered beverages*). Монделез произведува и пласира производи за закуски за потрошувачите во над 150 држави во светот.

Во Северна Македонија, Монделез Неделанд Сервисес Б.В. нема регистрирани зависни друштва, но остварува приходи од продажба.

Чипита Индустириал енд Комршал Компани С.А. е производител на пакувани кроасани и други закуски, претежно на база на печен леб. Чипита е основана во 1973 година во Грција, каде што сè уште има седиште. Чипита има производствени капацитети во повеќе држави, а нејзините производи се доставуваат на клиенти на меѓународно ниво, вклучително и во Северна Македонија.

Во Северна Македонија, Чипита Индустириал енд Комршал Компани С.А. нема регистрирани зависни друштва, но остварува приходи од продажба.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф.Д-р Владимир Наумовски**